

**20171001975**

## **ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе

### **ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2017 ГОДИНА**

#### **I**

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/2016, 07/2017 и 44/2017), во делот VI, во ставот (2) зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година е 29 февруари 2017 година.“ се заменуваат со зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година, како и за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 август 2017 година е 1 септември 2017 година.“

Во ставот (3) зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година е 29 февруари 2017 година.“ се заменуваат со зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година, како и за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 август 2017 година е 1 септември 2017 година.“

Ставот (4) се брише.

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

#### **II**

Во делот XII, во став (1) алинеја 1 процентот „80%“ се заменува со процентот „100%“, а зборот „бруто“ се заменува со зборот „нето“.

Во алинејата 2 процентот „40%“ се заменува со процентот „60%“, а зборот „бруто“ се заменува со зборот „нето“.

Во ставот (2) процентот „80%“ се заменува со процентот „100%“, а процентот „40%“ се заменува со процентот „60%“.

#### **III**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4302/1  
3 август 2017 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.